

Во законодавниот дом почна расправата за измените на Изборниот законик, иако претходно струеја информации дека прво ќе треба да помине процедурата за таканаречено прво читање на измените на Изборниот законик, односно да се утврди потребата од негово донесување, а потоа да се постигне поширока политичка поддршка. Ваквиот став на владејачката коалиција дојде по препораките на Советот на Европа, кој бара консензус за носењето на овој закон.



ЌЕ ИМА ЛИ НОВИ ЛИДЕРСКИ СРЕДБИ ЗА ИЗБОРНИОТ ЗАКОНИК?



Пишува: Жаклина МИТЕВСКА

СОБРАНИСКИ ЗА ПРАТЕНИ

Народните избраници ја почнаа расправата за измените на Изборниот законик со кој се предвидуваат десет загарантирани пратенички места за заедниците и три за иселениците. Претходно струеја информации дека овој закон ќе се носи во две фази, односно најпрво ќе треба да помине процедурата за таканаречено прво читање на Законот во Собранието, поконкретно да се утврди потребата од негово донесување, а потоа да се постигне поширока политичка поддршка.

Од друга страна, пак, аналитичарите коментираа дека зад ваквиот чекор на Груевски, при што се оди во насока и на тоа да се прифатат дел од забелешките на опозицијата, се крие намерата власта да ја убеди опозицијата да ги повлече амандманите и да го прифати Законот.

Аналитичарите коментираа дека додека трае процедурата за тоа како ќе се носи Законот, владејачкото мнозинство ќе добие време да ги обезбеди гласовите на заедниците за комплетирање на Судскиот совет, како и донесување на реформите во сферата на правосудството. Сè ова е битно за Македонија да добие позитивен извештај од Европската комисија, од кој, пак, зависи нашиот кандидатски статус.

МАЈОРИЗАЦИЈА

Опозицијата тврди дека со овој Закон Владата манипулира со етничките заедници, а власта, пак, тврди дека на

"По дипломатската шлаганица и многу сериозното предупредување, Груевски и Владата немаат друга опција, освен да го повлечат Изборниот законик", констатира Игор Ивановски, СДСМ.

Му контрира Влатко Ѓорчев, ВМРО-ДПМНЕ:

"Советот на Европа дава пораки кои се позитивни, а кои велат дека и СДСМ и ДУИ треба да го прифатат она што го предлага Владата и она што го имаме како препорака е тоа да биде со консензус".

"Ова е Закон кој треба да се донесе со согласност од сите за да се намалат тензиите. Ако Владата се согласи измените да се носат во две фази, ќе покаже слух за барањата на партиите", изјави Тито Петковски, НСДП.

"Јас не гледам никакво ретерирање. Напротив, ние му правиме услуга на Груевски, му нудиме да се докаже дека е сериозно заинтересиран помалите етнички заедници да имаат свои претставници во идниот состав на Собранието", коментира Џеват Адеми, ДУИ.

овој начин ќе ја запази мултиетничноста во државата.

"Основниот принцип од охридскиот Договор дека мултиетничноста треба да биде одразена во јавниот сектор токму со измените кои ги нуди Владата доаѓа до израз", изјави владиниот портпарол Виџа Боцевски.

Според него, јасно е дека Бадентеровиот принцип не е можен без гласовите на Албанците.

"Со тој принцип имаме максимална заштита од мајоризација. Сите теми за етничките прашања се и консензуални

во рамките на албанската етничка заедница така што немаме ниту реална можност да го оспориме принципот", потенцира Боцевски.

Најновиот извештај на Советот на Европа, во кој се бара консензус, уште повеќе ги засили препукувањата на релација власт-опозиција.

"По ваквата дипломатска шлаганица и многу сериозното предупредување, Груевски и Владата немаат друга опција, освен да го повлечат Изборниот законик", констатира Игор Ивановски од СДСМ, за подоцна да му упати нова порака:

"Ако Груевски навистина сака да го донесе Законот, нека отвори процес на политичко усогласување. СДСМ не е ниту против малите етнички заедници ниту против дијаспората, но својот став ќе го изнесе во сериозен политички дијалог".

"Советот на Европа дава пораки кои се позитивни, а кои велат дека и СДСМ и ДУИ треба да го прифатат она што го предлага Владата и она што го имаме како препорака е тоа да биде со консензус", изјави Влатко Ѓорчев од ВМРО-ДПМНЕ.

Сепак, по најавите дека Изборниот законик ќе се носи во две фази, опозицијата не сакаше да го коментира реторирањето на Владата, сè додека, како што потенцираа тоа официјално не биде соопштено. Тие само посочија дека "во овој момент тоа е најмалку што може да направи Владата".

Пратениците од Демократската унија за интеграција, кои поднесоа 4.000 амандмани, коментираат дека ова ги потсетува на српската поговорка - зошто да биде едноставно, кога може да е комплицирано.

"Јас тука не гледам никакво реторирање. Напротив, ние му правиме услуга на Груевски, му нудиме да се докаже дека е сериозно заинтересиран помалите етнички заедници да имаат свои претставници во идниот состав на Собранието", изјави Џеват Адеми од ДУИ.

КОНСЕНЗУС

Во владејачката ВМРО-ДПМНЕ потврдуваа дека нивните размислувања се во насока на тоа Законот да се носи во две фази, но напомуваат дека за тоа сè

уште нема конечна одлука.

Владиниот коалиционен партнер и лидер на НСДП, Тито Петковски, смета дека е многу логично Изборниот закон да се носи со консензус и во редовна процедура.

"НСДП од самиот почеток инсистира овој Закон да се донесе во нормална процедура. Ние имаме навика да ги носиме законите во скратена постапка, но ова е важен Закон и за него мора да се обезбеди консензус и да се консултира интелектуалниот ум во државата", изјави Петковски.

Освен тоа, во неговата партија сметаат дека во јавната расправа треба да се вклучат невладините организации и правните експерти.

"Ова е Закон кој треба да се донесе со согласност од сите за да се намалат тензиите. Ако Владата се согласи измените да се носат во две фази, ќе покаже слух за барањата на партиите", додаде Петковски.

Иако консензусот е еден од условите за нашето интегрирање во европското семејство, за што е неопходен и гласот на заедниците, во Демократската партија на Турците велат дека допрва ќе одлучат дали ќе ја поддржат идејата за донесување на Изборниот законик во две фази.

"Има околу 4.000 амандмани. Собранието не може да си го дозволи тој луксуз да расправа една година за еден закон. Подготвени сме за јавна расправа, но се откажуваме од гарантираните пратенички места за етничките заедници", вели пратеникот Кенан Хасипи.

Партијата на Али Ахмети бара Македонија да биде една изборна единица и да нема изборен праг. Интегративците сметаат дека на тој начин и помалите етнички заедници ќе имаат повеќе пратеници во Собранието и не ќе може да се манипулира со нивните гласови.

"Бараме Македонија да биде една изборна единица и поднесовме десетина амандмани. Така и помалите етнички заедници ќе имаат повеќе пратеници. Тие нема да бидат гласачка машинерија за поголемите партии", потенцира Џеват Адеми.

Оттаму додаваат и дека немаат ништо против загарантираните пратенички места за заедниците.

"Напротив - дополнува Адеми - затоа предлагаме една изборна единица во која помалите етнички заедници ќе имаат повеќе загарантирани места. Така нема да се губи ниеден глас од етничките заедници".

Според него, ако Македонија е една изборна единица, ќе се види каде одат оние 170.000 гласа на граѓаните кои не се ниту Македонци ниту Албанци, а доколку има само една изборна единица, Албанците ќе имаат повеќе пратеници.

И "КЛИНЧКИ МЕСТА?"



"АКО ГРУЕВСКИ НАВИСТИНА САКА ДА ГО ДОНЕСЕ ЗАКОНОТ, НЕКА ОТВОРИ ПРОЦЕС НА ПОЛИТИЧКО УСОГЛАСУВАЊЕ", ПОРАЧУВА ОПОЗИЦИЈАТА